



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

05.04.2018 год.

Бр. VI

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актиите донесени на 12-та седница на Советот на Општина Крушево одржана на ден 05.04.2018 год.

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на 12-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 05.04.2018 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр. 09-454/1 од 05.04.2018 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр. бр.1/2007 и 16/2014) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 12-та седница, одржана на 05.04.2018 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВА записникот од 11-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 14.03.2018 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.08-423/3 од 05.04.2018 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.


Врз основа на член 6 став 3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/16), член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014 година) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност за утврдување правен статус на бесправн објект

Член 1

СЕ ДАВА согласност да се утврди правен статус на бесправниот објект изграден од страна на Кискоски Горѓија од село Долно Дивјаци на КП.бр 550 КО Долно Дивјаци во село Долно Дивјаци према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука, на која катастарска парцела Општина Крушево има право на користење, управување и располагање и истиот да се запише во јавните книги за запишување на правата на недвижности на имот на име на градителот.



Член 2

Регулирањето на сопственичките односи на земјиштето на кое е изграден објектот, ќе се изврши согласно позитивните законски прописи откако ќе се утврди правниот статус на објектот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-423/5 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**


Врз основа на член 6 став 3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/16), член 22 став 1 точка 1 и член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014 година) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

**за давање согласност за утврдување
правен статус
на бесправн објект**

Член 1

СЕ ДАВА согласност да се утврди правен статус на бесправниот објект изграден од страна на Димитровски Методија од Скопје-Бутел со адреса на живеење на ул., ХО ШИ МИН “ бр.88Б на КП.бр 550 КО Долно Дивјаци во село Долно Дивјаци према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука, на која катастарска парцела Општина Крушево има право на користење, управување и располагање и истиот да се запише во јавните книги за запишување на правата на недвижности на имот на име на градителот.



Член 2

Регулирањето на сопственичките односи на земјиштето на кое е изграден објектот, ќе се изврши согласно позитивните законски прописи откако ќе се утврди правниот статус на објектот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-423/6 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 32 став 2 и 3 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 87г став 4 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево, на сендицата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за избор на членови на Локалниот младински
Совет
на Општина Крушево**

1. За членови на Локалниот младински Совет на Општина Крушево **СЕ ИЗБИРААТ:**

- Сотираќи Чакалар;
- Марија Петроска;

2. Членовите на Локалниот младински Совет се избираат со мандат до завршување на мандатот на членовите на Локалниот младински Совет на Општина Крушево;

3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Крушево.

4. Примерок од решението да се достави до избраните членови и Архива на Општина Крушево.

Бр.08-423/7 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата (“Сл.весник на Р.М.” бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15; 192/15; 27/16; 163/17 и 21/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 18 став 1 точка 7, член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за давање Согласности на измената на
Правилникот
за систематизација на работните места
во ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево**

1. Советот на Општина Крушево дава согласност на измената на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево бр.01-43/1 од 13.03.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-423/8 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) член 20б од Законот за вработените во Јавниот сектор („Сл.весник на Р.М.” бр.27/14; 199/14 и 27/16) и член 21 став 1 точка 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, даде:

СОГЛАСНОСТ

**на Годишниот План за вработување за 2019
година на
ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево**

1. Советот на Општина Крушево дава Согласност на Годишниот План за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево, бр.01-45/1 од 15.03.2018 година.

2. Оваа Согласност влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Примерок од Согласноста да се достави до ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево и Архива на Општина Крушево.

Бр.08-423/9 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележја (“Сл.весник на Р.М.” бр.66/04; 89/08 и 152/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 19 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за 2013/2018 година

Член 1

Со оваа Програма се врши измена и дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за 2013/2018 година бр.07-912/8 од 15.11.2013 година со тоа што во член 19 се додава нова точка 13 која гласи:

13. Изградба на Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево, за 2018 година

- со ова се одбележува ликот и делото на Тодор Проески
- спомен обележјето според позицијата и намената треба да има клучно значење во градењето на репрезентативноста и препознатливоста на споменот на Тодор Проески, задоволувајќи ги највисоките естетски, уметнички и архитектонски критериуми преку примена на современ, модерен архитектонски израз и современи материјали;
- локација за подигање: градски гробишта Крушево;
- пораката која треба да ја симболизира спомен обележјето - овековечување на гробното место
- Подигањето на спомен обележјето ќе се финансира од страна на Министерство за култура на РМ ;

- рок за подигање е до крајот на 2018 година;
- до сега споменот на Тодор Проески се одбележува со секојдневни посети на гробното место од страна на многубројните негови обожаватели и полагање на венци и свежо цвеќе на датумите битни во периодот од неговото раѓање до смртта;

Член 2

Оваа Програма за измена и дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за 2013/2018 година, влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.08-423/10 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002) и одредбите од меморандумот за соработка помеѓу Општина Крушево и фондацијата за развој на локалната заедница ШТИП бр. 03-328/1 од 02.03.2018 година, т.е. 0307/10 од 06.03.2018 година, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

Методологија за определување на критериуми за доделување на финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на општина Крушево

Со оваа методологија се утврдуваат критериумите, начинот и постапката за распределба на средствата од Буџетот на Општина Крушево наменети за поддршка на проекти на здруженија и фондации со седиште во Општина Крушево.

ПРИМАТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА

Буџетските средства се наменети за сите здруженија и фондации кои се регистрирани според Законот за здруженија и фондации во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.52/2010,135/11 и 55/16), со седиште во општина Крушево и кои се регистрирани во Централен регистар на РМ најмалку 3 месеци пред датумот на објавување на повикот. Активностите од истите задолжително мора да се одвиваат на територија на општина Крушево.

ЈАВЕН ПОВИК

Распределба на средства за предлог-проекти на здруженија и фондации се врши врз основа на јавен повик (во натамошниот текст:

повик), објавен од страна на Градоначалникот на веб страницата на општината.

Објавувањето на повикот е еднаш годишно во втората декада на месец јануари или прва декада на месец февруари во тековната година.

Рокот за поднесување на пријавите ќе биде 30 дена од датумот на објавувањето на повикот.

Вкупниот износ на средства за финансирање или ко-финансирање на предлог-проекти се утврдува секоја година со буџетот на општината.

Повикот ги содржи најмалку следните елементи:

- Приоритетни области и цели
- Основни организациски критериуми (техничка документација)
- Посебни проектни критериуми
- Временска рамка за спроведување на проектите
- Вкупно предвидени/достапни средства
- Потребна документација за пријавување
- Рок за поднесување на пријавите кој не може да биде помал од 30 дена од денот на објавување на огласот
- Рок кога ќе се објават резултатите
- Адреса на која треба да се ипратат документите

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Средствата планирани од буџетот на општината од ставката 463 трансфер до невладини организации, потставка 463110 трансфер до здруженија на граѓани и фондации и потставка 463120 трансфер до спортски клубови, наменети за поддршка на предлог-проекти на здруженија и фондации кои придонесуваат за постигнување на целите утврдени во стратешките документи, програми и планови на општината, а кои треба да се од важност за општината за актуелни прашања.

Пријавите со непотполна документација или по истекот на договорениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.

Заедно со повикот, општина Крушево на својата веб страна ќе им овозможи на здруженијата и фондациите директно да бидат информирани за начинот на пријавување.

ПОСТАПКА ПРИ ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

КОМИСИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА

Стручна оценка и избор на предлог-проекти од здруженија и фондации на кои се

доделуваат буџетски средства се врши од страна на Комисија формирана од Градоначалникот на општината составена од пет членови и тоа во состав:

- 2 претставници од општинската администрација
 - 3 претставници од Советот на Општина Крушево, на предлог на Советот на општината
- Комисијата има право да дава препораки и предлог ранг листа.

Сите пријави заедно со првичната оценка од комисијата ќе бидат доставени до Советот на општина Крушево, кои потоа ги одобруваат/одбиваат/условно ги одобруваат. Конечната одлука за распределба на средствата ја донесува **Советот на општина Крушево**. Комисијата работи согласно „Правилник за работа на Комисија за оценка на проекти“.

Мандатот на членовите на оваа комисија е две години, со право на повторен избор.

Во случај на судир на интереси, односно кога подносителот на предлог - проектот е член на Комисијата или е вработен во институцијата, или на било кој друг начин се вклучени во активности поврзани со проектот, како член на Комисијата е должен да ги извести другите членови на Комисијата и се исклучува од гласање по предлогот на проектот.

Општината ги објавува резултатите од повикот, како и целосниот извештај за распределените средства со доделената сума и називот на здруженијата фондацииите за календарската година на својата веб страна. Општината освен на овој начин здруженијата и фондацииите и директно ќе ги информира за распределените средства за календарската година.

ОЦЕНКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА

Оценка за избор на предлог-проекти кои ќе бидат финансирани од буџетски средства се врши од страна на Комисијата за распределба на средства, врз основа на утврдени критериуми со систем на бодување кои се во прилог на оваа методологија

Во случај кога два или повеќе проекти добиваат ист број на поени, а средства кои се на располагање не се доволни за нивно финансирање, средствата ќе бидат доделени за предлог- проект кој, според мислењето на мнозинството од вкупниот број на членовите на Комисијата, придонесува повеќе за задоволување на приоритетни потреби на граѓаните.

Општината го задржува правото да не ги додели сите расположливи средства, доколку квалитетот на пристигнатите проекти не е задоволителен.

СИСТЕМ НА БОДУВАЊЕ

Секој член од комисијата врши бодување за секој од критериумите одделно. Конечниот резултат поени претставува вкупниот број на поени од сите членови на комисијата. Секој член на Комисијата пополнува и потпишува своја индивидуална табела за оценување, а сите членови заедно потпишуваат збирна табела за секој предлог проект.

Рангирањето на предлог -проектите се врши на тој начин што првопласиран предлог проект е оној кој има најголем вкупен број на поени, потоа следи предлог проектот со понискиот број на вкупни поени и така до најнискиот број на вкупни поени.

УСЛОВИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ ПОСЛЕ ОДОБРУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

По донесување на одлуката за доделување на средствата и после јавното објавување, општина Крушево и здружението/ фондацијата кој има добиено финансиски средства, во рок од 15 дена од денот на одлуката, склучуваат договорот со кој се регулираат меѓусебните права и обврски, одобрените средства за финансирање на одобрените предлог- проекти ќе бидат дистрибуирани исклучиво на трансакциона сметка на апликантот. Веднаш по склучувањето на на Договорот за грант ќе доставуваат план за мониторинг. Планот за мониторинг ќе го доставуваат до општинската администрација, а таа понатаму да ги препраќа до членовите на Советот.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

Здруженијата или фондацииите кои имаат добиено финансиски средства за поднесениот предлог-проект, поднесуваат наративен извештај за реализација на проектот со финансиски извештај до Комисијата, 30 дена по завршувањето на периодот за реализација на проектот или до крајот на годината за која се однесуваат одобрените средства за тековно работење.

Формуларите за наративен и финансиски извештај ќе се достават до поддржаните здруженија и фондации во електронска форма после потпишувањето на договорот.

СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

Со цел за запознавање на пошироката јавност со имплементирањето на проектите, од страна на Комисијата и Советот на општината, а врз основа на претходно доставениот План за

мониторинг, на соодветен начин ќе се претстават активностите што ги спроведуваат здруженијата и фондациите чии проекти се поддржани. Набљудувањето вклучува посети на терен на однапред најавени активности во рамките на проектот.

Комисијата спроведува постапка за оценка на користењето на распределените средства и за постигнатите резултати од поддржаните активности врз основа на поднесените извештаи од здруженијата и фондациите. Комисијата поднесува писмен извештај за користењето на распределените средства и постигнатите резултати од поддржаните проекти до Советот на општина Крушево.

Доколку во текот реализацијата на проектот се утврди дека добиените средства не се користат во согласност со договорот за спроведување на одобриениот проект, ќе се бара да се вратат примените средства.

Оваа методологија влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Крушево, а ќе се применува од 2019 година.

Бр.08-423/11 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 20б од Законот за вработените во Јавниот сектор („Сл.весник на Р.М.” бр.27/14; 199/14 и 27/16), член 37з. од Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на Р.М.” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 05.04.2018 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

**за давање Согласносѝ на Годишниот План за
вработување за 2018 година
на ЈП “Комуна” Крушево бр.01-66/1 од
29.03.2018 година**

1. Советот на Општина Крушево, дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на ЈП “Комуна” Крушево бр.01-66/1 од 29.03.2018 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево;

3. Примерок од овој Заклучок да се достави до ЈП “Комуна” и Архива на Општина Крушево;

Бр.08-423/12 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 20б од Законот за вработените во Јавниот сектор („Сл.весник на Р.М.” бр.27/14; 199/14 и 27/16), член 37з. од Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на Р.М.” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 05.04.2018 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

**за давање Согласносѝ на Годишниот План за
вработување за 2019 година
на ЈП “Комуна” Крушево бр.01-67/1 од
29.03.2018 година**

1. Советот на Општина Крушево, дава согласност на Годишниот План за вработување за 2019 година на ЈП “Комуна” Крушево бр.01-67/1 од 29.03.2018 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево;

3. Примерок од овој Заклучок да се достави до ЈП “Комуна” и Архива на Општина Крушево;

Бр.08-423/13 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-439/1 од

02.04.2018 година од Сенада Изејроска од с.Јакреново, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 8.000,00 (осум илјади)** денари по барање бр.08-439/1 од 02.04.2018 година од Сенада Изејроска од с.Јакреново-Општина Крушево, со ЕМБГ 2210983445049.

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр.200001703035685, депонент Стопанска Банка АД Скопје-филијала Крушево, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.08-423/14 од 05.04.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.03-10 од 24.01.2018 година од Здружение на слепи лица на град „Прилеп” од Прилеп, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 6.000,00 (шест илјади)** денари по барање бр.03-10 од 24.01.2018 година од Здружение на слепи лица на град „Прилеп” од Прилеп;

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр. 300020000126523, депонент Комерцијална Банка АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.08-423/15 од 05.04.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-409/1 од 23.03.2018 година од Талеска Евгенија од Крушево, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 40.000,00 (четириесет илјади)** денари по барање бр.08-409/1 од 23.03.2018 година од Талеска Евгенија ул.”Томе Никле” бр.35 Крушево, со ЕМБГ 2205997445021.

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр.200003068074005, депонент Стопанска Банка АД Скопје-филијала Крушево, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.08-423/16 од 05.04.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 23 од Законот за угостителска дејност („Сл.весник на Р.М.” бр.62/04; 89/08; 115/10; 53/11; 141/12; 164/13; 187/13; 166/14; 199/14; 129/15; 192/15; 39/16 и 71/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/07 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 05.04.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за продолжување на работното време на
угостителските објекти

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време, определено со Закон, на угостителските објекти на територијата на Општина Крушево.

Член 2

Работното време на угостителските објекти се продолжува за 1 (еден) час во траење од два дена за велигденските празници на 07 и 08.04.2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-423/17 од 05.04.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

С О Д Р Ж И Н А

Ре.бр.	стр.
1.Заклучок за објавување на актите донесени на 12-та седница на Советот на Општина Крушево	1
2.Заклучок за усвојување на записникот од 11-та седница на Советот на Општина Крушево	1
3. Одлука за проширување на Буџетот на Општина Крушево за 2018 година	1
4. Одлука за давање согласност за утврдување правен статус на бесправен објект по барање од Кискоски Ѓорѓија од Долно Дивјаци	2
5. Одлука за давање согласност за утврдување правен статус на бесправен објект по барање од Димитровски Методија од Скопје-Бутел	2
6. Решение за избор на членови на Локалниот младински Совет на Општина Крушево.....	2
7. Заклучок за давање Согласност на измената на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево	3
8. Согласност на Годишниот План за вработување за 2019 година на ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево.....	3
9. Програма за измена и дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за 2013/2018 година	3
10. Методологија за определување на критериуми за доделување на финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крушево	6
11. Заклучок за давање Согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на ЈП “Комуна” Крушево бр.01-66/1 од 29.03.2018 година	6

12. Заклучок за давање Согласност на Годишниот План за вработување за 2019 година на ЈП “Комуна” Крушево бр.01-67/1 од 29.03.2018 година	7
13. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Сенада Изејроска од с.Јакреново-Општина Крушево	7
14. Решение за исплата на финансиски средства од Здружение на слепи лица на град “Прилеп” од Прилеп	7
15. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Талеска Евгенија од Крушево	7
16. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти	8

Редакциски одбор на Општина Крушево.